

## **Мени 1**

### **Салати**

Мешана свежа салата  
(рукола чипс, марула, зелка,  
морков, цвекло, дајкон,  
краставица, шери домати,  
семки)

### **Ладно предјадење**

Свински пршут  
Кулен  
Димен врат  
Димена печеница  
Кашкавал  
Сирење  
Шери домот  
Маслинка  
Пилешка крем салата

### **Топло предјадење**

Роловани крцкави стапчиња  
со топен крем од чедар  
кашкавал

### **Главно јадење**

Пилешко марокана  
(пилешко, пелат, пиперка,  
босилек, маслинки)  
Свински ребра во фурна со  
мед и барбикју сос  
Гарнир  
(рестован компир со сезонски  
зеленчук)  
Селекција на лепчиња

### **Десерт**

Панакота со малини и  
вишна

**Менито вклучува:** Апартамент за младенците, професионално осветлување,  
невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ,  
ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа

## **Мени 2**

### **Салати**

Рукола салата

(рукола, сув домат, моцарела, модар домат на скара, крем балсамико, пармезан)

Мешана свежа салата

(рукола чипс, марула, зелка, морков, цвекло, дајкон, краставица, шери домати, семки)

### **Ладно предјадење**

Говедски пршут

Мортадела со ф'стак

Кулен

Пилешко голд филе

Биено сирење

Овчо сирење

Кашкавал

Шери домат и суво овошје

Маслинка

Урнебес салата

### **Топло предјадење**

Свинско буритос со барбикју сос

Крокет со панцета и кашкавал

### **Главно јадење**

Телешко печење под вршник

со морков и сос од куркума

Пилешко парма

(пилешко, пармезан и сусам)

Гарнир

(варена брокула и ориз)

Селекција на лепчиња

### **Десерт**

Мус со темно чоколадо и

малина

**Менито вклучува:** Апартман за младенците, професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа

## Мени 3

### Салати

Розбиф салата  
(марула, спанаќ, киноа, круша,  
ладен розбиф, дресинг сос)

Цезар салата  
(марула, пилешко, кубети,  
пармезан, крем балсамико,  
дресинг сос)

### Ладно предјадење

Свински пршут  
Мортадела рустика  
Кулен  
Димен врат  
Пармезан и бадем  
Биено сирење  
Полнет шери домати и грозје со  
крем од горгонзола  
Тиквички со крцкава панцета  
Чипс од компир  
Цвекло крем салата

### Топло предјадење

Брускета Ксантика  
Шампињони на жар  
Похована зденка и крокета  
Роловано стапче  
Хани мастерд сос

### Главно јадење

Свински медаљон во глазура  
од црвено вино  
Пилешко роловано со топено  
сирење, сув домати и  
горгонзола сос  
Јунешки мускул  
Гарнир  
(цвекло на пареа со козјо сирење  
и пињоли)  
Селекција на ржани нутри  
лепчиња и бело лепче

### Десерт

Чиз кејк (Cheesecake)

**Менито вклучува:** Апартамент за младенците и три соби на користење, професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа

## **Мени 4**

### **Салати**

Биф салата во тортиља  
(рамстек, марула, спанаќ, шери  
домат, пармезан, балсамико  
крем, свежи шампињони)  
Капрезе салата  
(домат, моцарела, песто)  
Таратур со ореви

### **Ладно предјадење**

Далматински пршут  
Говедски пршут  
Кулен  
Димена печеница  
Пармезан со суво овошје  
Камамбер  
Овчи кашкавал  
Рокфорд  
Полнет шери домат и грозје со  
крем од горгонзола  
Тиквички со крцкава панцета  
Чипс од компир  
Руска салата  
Пилешка салата

### **Топло предјадење**

Панирани гамбери со кокос и рукола  
Похована зденка, кашкавал, крокета  
Свинско буритос во барбикју сос  
Пилешко на орли со црн сусам

### **Главно јадење**

Соте строганов  
(телешки рамстек, печурки)  
Свинско филе на таљати со сос  
од шафран  
Пилешки шашлик  
(пилешко, пиперка, шери,  
печурка, тиквица)  
Гарнир  
(прокељ, печурки, ориз)  
Селекција на ржани нутри  
лепчиња и бело лепче

### **Десерт**

Мус од бело чоколадо и  
сладолед јагода

**Менито вклучува:** Апартамент за младенците и три соби на користење, професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа

## **Македонско мени**

### **Салати**

Македонска салата  
(домат, пиперка печена, кромид,  
магдонос)

Мешана свежа салата  
(рукола чипс, марула, зелка,  
морков, цвекло, дајкон,  
краставица, шери домати и  
семки)

Таратур со ореви

### **Шарпланинска плоча**

Димено месо на коцки

Овчи кашкавал

Биено сирење

Младо сирење

Кајмак

Козјо сирење

Ајвар

Макало

### **Топло предјадење**

Гравче тавче

Сарма со мелено месо

Полу сува пиперка

### **Главно јадење**

Бавно печено јагнешко  
печење со блитва

Тетовско жуле

Шарска плескавица

Гарнир

(пекарски компир)

Лепиња и пиперки

### **Десерт**

Баклава со ореви

Слатко од смокви

**Менито вклучува:** Апартамент за младенците и три соби на користење, професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа

## **Шведска маса**

### **Салати**

Егзотик салата  
Капрезе салата  
Цезар салата

### **Експонат со сирења**

Бри  
Камамберт  
Рокфорд  
Моцарела  
Бела дона  
Биено сирење  
Овчи кашкавал  
Овчо сирење

### **Селекција на лиснатици и питу**

Пита со спанаќ  
Пита со сирење  
Проја  
Лиснати кифлици  
Нутри лепчиња  
Бело лепче

### **Крем салати**

Пилешка крем салата  
Цвекло салата со ореви  
Урнебес салата

### **Експонат со свински бут - икебана**

Свински пршут  
Говедски пршут  
Далматински пршут  
Далматински кулен

### **Експонат со буритоси**

Свински буритос  
Пилешко буритос  
Вегетаријански буритос  
Бомбици од мешано сирење  
Полнети печурки со моцарела  
Полнети шери домати и грозје со крем од горгонзола

### **Главно јадење**

Тава Ксантика  
(модар домати, тиквица, пиперка, кромид,  
мелено месо, свинско месо, пилешко месо)  
Селско месо во тиква  
Купка  
(увијачи, ражнички, свинска вешалица, колбас,  
пилешки стек, бомбици од мелено месо)

### **Десерт**

Експонат со мињони овошни и  
чоколадни  
Ситни колачи  
Експонат со резбано овошје

**Менито вклучува:** Апартман за младенците и три соби на користење, професионално осветлување, невестинска торта, декорирана сала, организирање матично, шампањ, веб страна, ЗАМП – Авторски права за музика, СПА викенд во Аурора Ресорт и Спа

## ***Мени пијалок***

### ***Мени 1***

Ракија, Пиво (Скопско, Скопско Смут и Златен Даб)  
Наливно вино  
Газирани сокови (Кока Кола, Фанта, Швепс)  
Негазирани сокови, Минерална и природна вода

### ***Мени 2***

Ракија, Пиво (Скопско, Скопско Смут и Златен Даб,  
Амстел, Хајнекен)  
Сортно вино  
Газирани сокови (Кока Кола, Фанта, Швепс)  
Негазирани сокови, Минерална и природна вода  
Жестоки пијалоци (коњак, водка, узо, шток, џин,  
мартини)

Додатоци со доплата  
Виски, Летни коктели